



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), се доставува

**ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР**

1. **Вид надзор:** редовен
2. **Субјект на надзорот:** телевизиски програмски сервис на Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје
3. **Период опфатен со надзорот:** од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година
4. **Датум на извршување на надзорот:** 17 февруари 2015 година
5. **Предмет на надзорот:**
 - **Член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година);
 - **Член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (За 2014 година, исплатата на средствата (член 92 став 10), се врши до крајот на декември 2014 година, под услов трговските радиодифузни друштва да завршиле со производството на домашната документарна и/или домашната играна програма, до Министерството за информатичко општество и администрација да доставиле по една дигитална копија од сите снимени програми во максималната резолуција во која се снимени, како и да започнале со емитувањето на истите до крајот на декември 2014 година, кое треба да заврши до 31 јануари 2015 година);
 - **Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма** („Службен весник на Република Македонија“, бр. 180/14).



6. Претходно изречена мерка:

- Нема

7. Констатации од надзорот:

Со анализа на податоците доставени од Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, и при прегледување на снимките со кои располага Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, **не е констатирано прекршување** на член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Имено, Агенцијата утврди дека програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, во периодот од 1 јануари 2014 година до 31 јануари 2015 година, ја исполни обврската да произведе и да емитува најмалку 20 часа домашна играна програма (види Прилог бр.1) и најмалку 10 часа домашна документарна програма (види Прилог бр.2) емитувана во периодот од 7,00 до 23,00 часот.

Имајќи предвид дека Агенцијата не поседува снимка за емитувањето на 8 часа 18 минути и 7 секунди од домашната играна програма пријавена од радиодифузерот за исполнување на обврската, со допис бр.03-989/1 од 10.02.2015 година, побара од ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје да достави снимки или други податоци со кои ќе го докаже емитувањето на оваа играна програма.

Со Известување заверено на нотар (наш бр.03-989/2 од 11.02.2015 година), ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје достави изјава дека пријавените играни програми со вкупно времетраење од 8 часа 18 минути и 7 секунди се навистина емитувани на програмскиот сервис Канал 5 и испис од т.н лог фајл од програмата (софтверот) Vertex, преку кој програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје ја емитува тековната програма. Од тој лог фајл јасно се гледаат датумите на премиерното и репризните емитувања на епизодите од играната програма, чии имиња и термини на емитување се посочени во дописот испратен од Агенцијата.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /